



# СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушата сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр 1032-Т-220 за огласи 1032-Т-221.

Среда, 17 октомври 1956  
БЕЛГРАД  
БРОЈ 43                      ГОД. XII

Цена на овој број е 45.— дина.— Преплатата за 1956 година изнесува 1500.— дина., а за странство 2200.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28 838, Администрација 26-274. Пропаганда одделение 22-619. Тел. централа 28 010.

532.

Брз основа на членот 34 став 5 и членот 35 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и членот 79 точка 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА**

Член 1

Во Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56) во членот 2 оддел I под а) по точката 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„7а) Сојузниот општествен план за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/56)

— пропишува интересни норми и други услови за кредити за обртни средства и за други краткорочни кредити, како и интересни норми што банките и штедилниците ги плаќаат по одделни депонирани (вложени) средства (Глава XV);

— ги определува, со согласност од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, височината и начинот на давање репреси од Фондот за репреси и дотации (Глава XXV оддел 12 став 3).“

Точката 28 од истиот оддел под а) се брише, а точ. 29—41 стануваат точ. 28—40.

По досегашната точка 41, што станала точка 40, се додава нова точка 40а, која гласи:

„40а) Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55)

— решава по жалбата против решението за прекршоците од чл. 50—52 што девизиот инспекторат го донесува во прв степен (чл. 56 ст. 2).“

Досегашните точ. 42—60 стануваат точ. 41—59.

Во истиот оддел под в) во точката 7 во втората алинеја место зборовите „(точ. 5 ст. 5)“ се ставаат зборовите „(точка 5а став 5)“.

Во истиот оддел под г) по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) Решението за правдањето бонификациите, отписите, провизиите и другите разлики при извозот и увозот на стоки и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55)

— решава по жалбата против решението на Народната банка за одбивање на правдањето на разликите од точката 1 на ова решение (точка 6).“

Во одделот II од истиот член вториот став се менува и гласи:

„Во надлежност на Државниот секретаријат за работи на финансиите се става решавањето по жалбите против решенијата за согласност на завршната сметка на стопанската организација што ја основал Сојузниот извршен совет (чл. 51 ст. 1 и 3 од Уредбата за книговодството на стопанските организации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/56).“

Во одделот III од истиот член по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55) — донесува решенија за прекршоците од чл. 50—52 (член 56 став 1).“

Член 2

Во членот 5 точката 1 алинејата прва се менува и гласи:

„ — ја пропишува, со согласност од Секретаријатот за трудот и Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет, а по претходно прибавеното мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување, постапката за остварување на правата од здравственото осигурување на воените лица (член 104).“

Во истиот член во точката 4 алинеја прва, во третиот ред по зборот „совет“ се додава заграда и зборовите: „а по претходно прибавеното мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување“.

Член 3

Во членот 7 оддел I под Б) точката 5 се брише, а досегашната точка 6 станува точка 5.

Член 4

Во членот 8 досегашната ненумерирана точка станува точка 1 и по неа се додава нова точка 2, која гласи:

„2) Уредбата за Институтот за напоредно право („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55)

— на Советот на Институтот за напоредно право му дава согласност на правилата за неговата внатрешна организација и работа (член 9).“

Член 5

Во членот 9 оддел I под а) по точката 4 се додава нова точка 4а, која гласи:

„4а) Уредбата за заедниците на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54)

— решава за истапување на одделни електростопански претпријатија од заедницата (член 4 став 3);

— го одобрува, со согласност од Државниот секретаријат за работи на финансиите и од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, статутот на заедницата на електростопанските претпријатија во која се здружени претпријатијата од територијата на две или повеќе народни републики (член 17 став 2 во врска со членот 4).“

Во истиот оддел под б) точката 8 се брише, а досегашните точ. 9—12 стануваат точ. 8—11.

Член 6

Во членот 10 (кој почнува на стр. 484 зад 45-иот ред) оддел I под б) по точката 13 се додава нова точка 13а, која гласи:

„13а) Правилникот за прогласување заштитните шуми, кивното евидентирање и раководење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/48)

— донесува решенија за прогласување заштитни шуми што се од општо значење (член 6 став 1). За донесување на овие решенија не е потребна согласност од Сојузниот извршен совет.“

## Член 7

Во членот 11 оддел I под а) во точката 2 се додава нова алинеја, која гласи:

„ — дава согласност на правилата на претпријатијата во составот на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони кои се одобрени од страна на Управниот одбор на Генералната дирекција на ПТТ (член 22 став 1).“

## Член 8

Во членот 12 оддел I уводната реченица се менува и гласи:

„Во надлежност на Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, покрај работите од досегашната надлежност на Секретаријатот за прашањата на трудот и работните односи на Сојузниот извршен совет и работите од областа на социјалното осигурување од досегашната надлежност на Секретаријатот за народно здравје и социјална политика на Сојузниот извршен совет, се пренесуваат и следните работи.“

## Член 9

Во членот 14 под а) по точката 4 се додава нова точка 4а, која гласи:

„4а) Уредбата за лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/53)

— дава согласност на упатството од Комисијата за лекови за вршењето на контрола и испитување на лековите и лековитите супстанции (член 16 став 2).“

## Член 10

Во членот 18 оддел I во уводната реченица место зборовите „од чл. 2—7“ се ставаат зборовите „од членот 2 точ. 2—7“.

Во истиот оддел под а) точката 3 се брише, а досегашните точ. 4—6 стануваат точ. 3—5.

## Член 11

Во членот 23 пред досегашната точка 1 се додава нова точка 1, која гласи:

„1) Одлуката за овластување директорот на Управата за цивилно воздухопловство да донесува прописи од областа на цивилното воздухопловство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55)

— донесува, со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, правилник за регистрација на цивилните воздухоплови и за издавање уверенија за нивната пловидбеност, како и прописи за извидување на несреќите во цивилното воздухопловство (точка 1).“

Досегашните точ. 1—3 стануваат точ. 2—4.

## Член 12

Членот 29 се менува и гласи:

„Сојузните државни секретаријати и другите самостојни сојузни органи на управата даваат свое мислење за утврдувањето на систематизацијата на работните места во установите што ги основале сојузните органи, освен установите со самостојно финансирање. Ова мислење го дава оној државен секретаријат односно друг сојузен орган на управата во чиј делокруг спаѓаат работите што се однесуваат на соодветната установа.

Овластувањето од членот 2 став 3 на Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) за пропишување технички услови за оснивање установи со самостојно финансирање што ги осниваат народните одбори, како и условите во поглед на стручноста на персоналот на тие установи, се пренесува од Сојузниот извршен совет врз сојузните државни секретаријати односно врз други самостојни сојузни органи на управата во чиј делокруг спаѓаат работите што се однесуваат на соодветните установи.“

## Член 13

Во членот 33 оддел I по точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а) Основниот закон за заштита на добитокот од заразни болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54)

— наредува преземање на мерките предвидени со овој закон со цел за спречување и сузбивање и на други заразни, паразитни и одгледни болести на добитокот, ако тие се појават или застрашува опасност од нивна појава и ширење (член 3 став 2);

— определува, со согласност од републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиите, трошоците на превентивното бележење на животните против извесни зарази, во случај на потреба, да ги сносиат нивните сопственици односно држатели (член 54 став 2).“

Точката 9 од истиот оддел се менува и гласи:

„9) Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56)

— донесува тримесечни планови (член 49);

— донесува одлука за воведување месечен план од членот 48 став 3 на овој закон без согласност од републичкиот извршен совет.“

Во точката 10 од истиот оддел алинејата прва се брише, а работата од таа алинеја ќе ја врши органот предвиден во членот 11 став 2 од Уредбата за катастарот на земјиштето.

Во истата точка пред досегашната алинеја втора се додава нова алинеја, која гласи:

„— дава претходна согласност на формирањето на катастарски општини (член 8 став 1).“

По точката 14 од истиот оддел се додава нова точка 14а, која гласи:

„14а) Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 35/55 и 11/56)

— може, на предлог од републичкиот финансиски инспекторат, да изрекне една од мерките од членот 63, ако народниот одбор на околицата го одбил предлогот на финансискиот инспекторат на околицата, или не изрекол соодветна мерка (член 67 став 3).“

Точката 16 од истиот оддел се менува и гласи:

„16) Уредбата за заедниците на електростанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54)

— го одобрува статутот на заедницата (член 17 став 2).“

По точката 20 од истиот оддел се додава нова точка 20а, која гласи:

„20а) Уредбата за пресметување вкупниот приход во погоните на рударските претпријатија, претпријатијата за експлоатација на нафта и на претпријатијата за истражување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54)

— може да определи, по исклучок од одредбата на членот 5 став 1 од оваа уредба, да се издвои погонот во самостојно претпријатие (член 5 став 2).“

Во точката 24 од истиот оддел по првата алинеја се додаваат нови алинеи, кои гласат:

„ — донесува одлука за воведување на месечен بلاгајнички план за извршување на републичкиот буџет (член 15 став 4);

— на наредбодавецот за извршување на претсметката му дава одобрение наредбодавното право да може да го пренесе и на повеќе помошни наредбодавци (член 19 став 5);

— донесува тримесечни планови според републичкиот буџет (член 26 став 1 точка 2).“

По точката 24 од истиот оддел се додава нова точка 24а, која гласи:

„24а) Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56)

— решава, на предлог од републичкиот државен секретар односно секретар во републичкиот извршен совет, во чиј делокруг спаѓа односната стопанска гранка, за барањето на народниот одбор на општината одделна деловна или погонска единица да се прогласи за погон или за погон со самостојна пресметка, кога седиштата на стопанската организација и на погонот се наоѓаат на подрачје на две околии, а стопанската организација не постапила според таквото барање (член 57 став 2);

— решава, на предлог од републичкиот државен секретар односно секретар во републичкиот извршен совет, во чиј делокруг спаѓа односната стопанска гранка, за барањето на народниот одбор на околицата одделна деловна или погонска единица да се прогласи за погон или за погон со самостојна пресметка, кога седиштата на стопанската организација и на погонот се наоѓаат на територијата на иста република, а стопанската организација не постапила според таквото барање (член 57 став 3).“

#### Член 14

По членот 36 се додава нов член 36а, кој гласи:  
„Член 36а

Старешините на републичките органи на управата и на установите што ги основале републичките органи на управата, што имаат право на наредба, се овластуваат да ја менуваат, со согласност на републичкиот државен секретар за работи на финансиите, намената односно височината на средствата предвидени во буџетот помеѓу партиите од иста глава, но не можат да вршат измена меѓу средствата наменети за лични и средствата наменети за материјални расходи.“

#### Член 15

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 362

15 октомври 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

533.

Брз основа на членот 79 точка 6 од Уставниот закон и членот 117 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА ЗА УПРАВИТЕ ЗА ПРИХОДИ

### I. Делокруг

#### Член 1

Управите за приходи вршат управни работи од надлежноста на федерацијата, народната република, автономната единица, околицата и општината во областа на приходите на буџетите и фондовите и на другите приходи определени со посебни прописи, ако одделни од тие работи не се ставени во надлежност на други државни органи.

#### Член 2

Управи за приходи се: Сојузната управа за приходи, републичките управи за приходи, управите за приходи на автономните единици, околиците управи за приходи и општинските управи за приходи.

Управите за приходи се органи на управата во состав на органот на управата надлежен за работите на финансиите.

Одредбите од оваа уредба што се однесуваат на правата, должностите и организацијата на републичката управа за приходи важат сособразно и за Управата за приходи на Автономна Покраина

Војводина и за Управата за приходи на Косовско-метохиската Област, ако со оваа уредба не е определено поинаку.

#### Член 3

Во рамките на надлежноста на федерацијата, народната република, околицата и општината, управите за приходи ги вршат следните работи:

1) ги утврдуваат финансиските обврски на граѓаните и на приватните правни лица спрема буџетите и фондовите и вршат наплата на приходите што произлегуваат од тие обврски;

2) се грижат за правилното пресметување и наплата на приходите на буџетите и фондовите и на другите обврски спрема општествената заедница од страна на стопанските организации и здруженија, на задружните и општествените организации и на установите со самостојно финансирање, а во случаите во кои тоа е определено со прописите вршат и пресметување и наплата на приходите што произлегуваат од тие обврски;

3) вршат надзор во поглед на правилната примена на прописите за утврдувањето, наплатата и распределбата на приходите на буџетите и фондовите од страна на органите на државната управа и банките, ако со посебни прописи не е определено поинаку;

4) присобираат податоци и водат евиденција за остварувањето на приходите на буџетите и фондовите;

5) вршат и други работи што со посебни прописи им се ставени во надлежност.

### II. Организација

#### Член 4

Со работата на Сојузната, републичката и околицката управа за приходи раководи директор, а со работата на општинската управа за приходи раководи шеф.

Директорот на Сојузната управа за приходи го назначува и разрешува Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

Директорот на републичката управа за приходи го назначува и разрешува републичкиот извршен совет на предлог од републичкиот државен секретар за работи на финансиите.

Директорот и стручните службеници на околицката управа за приходи ги назначува и разрешува народниот одбор на околицата на заедничка седница на двата собори, со претходна согласност од републичкиот државен секретар за работи на финансиите.

Шефот и стручните службеници на општинската управа за приходи ги назначува и разрешува народниот одбор на општината односно неговиот надлежен орган по прибавеното мислење од секретарот за финансии на народниот одбор на околицата, а со согласност од персоналната комисија на народниот одбор на околицата.

Под стручни службеници во смисла на ст. 4 и 5 од овој член се подразбираат службениците што се назначуваат на работни места за работи на облогот (пресметувањето), наплатата и книжењето на приходите на буџетите и фондовите, како и за работи на контролата на пресметувањето, наплатата и книжењето на овие приходи, освен даночните извршувања и на архивските службеници што не работат на тие работи.

#### Член 5

Во Сојузната, републичката и околицката управа за приходи се формираат како посебни организациони единици одделенија за работи на приходите од населението и за работи на приходите од стопанството. За други работи можат во овие управи за приходи, по потреба, да се формираат одделенија, отсеци и реферати.

Во општинската управа за приходи се формираат посебни организациони единици за работи на

приходите од населението и за работи на приходите од стопанството, а по потреба и за други работи. Овие организациони единици можат да бидат одделенија, отсеци и реферати.

#### Член 6

Организацијата на Сојузната и републичките управи за приходи се утврдува, во согласност со одредбите на оваа уредба, со уредба или друг пропис за организацијата на оној орган за работи на финансиите во чiji состав е управата за приходи.

### III. Овластувања

#### Член 7

Со цел за утврдување на финансиските обврски, овластените службеници на управата за приходи имаат право кај стопанските, задружните и општествените организации, здруженијата на стопанските организации и установите со самостојно финансирање, како и кај физичките и приватните правни лица, да вршат преглед на книгите, пресметките, документите и деловните простории. Исто така, овие службеници имаат право да бараат од банките потребни извештаи и податоци.

Во вршењето на работите од претходниот став овластените службеници на управата за приходи можат, по потреба, да ги сослужуваат одговорните лица и сведоците и да употребат стручњаци.

Кога овластениот службеник на една управа за приходи веќе отпочнал некоја од работите од претходните ставови, овластениот службеник на некоја друга управа за приходи може таа работа да ја изврши само во соработка со службеникот што ја започнал таа работа, со тоа што решението по таа работа да може да го донесе само онаа управа за приходи чиј службеник ја отпочнал работата.

#### Член 8

Ако службеникот на управата за приходи при вршењето на работите од ставот 1 на претходниот член ќе утврди повреда на прописите од страна на стопанската, задружната или општествената организација, на здружението на стопанските организации или на установата со самостојно финансирање, или од страна на физичкото или приватното правно лице, или ако утврди дека мерките наредени од страна на надлежните државни органи не се извршени, ќе издаде налог утврдените неправилности да се отстранат, односно наредените мерки да се извршат. Истовремено тој ќе го определи и рокот во кој ќе мора тоа да се изврши, ако важечките прописи не предвидуваат преземање на други мерки.

Против издадениот налог од службеникот може во рок од 8 дена да и' се поднесе приговор на управата за приходи чиј службеник го издал налогот. Надлежната управа за приходи со решение ќе го потврди, поништи или измени налогот против кој е поднесен приговор.

#### Член 9

Ако при вршењето на работите од членот 7 став 1 ќе се установи дека финансиските обврски на стопанската, задружната или општествената организација, на здружението на стопанските организации или на установата со самостојно финансирање спрема општествената заедница, што не ги утврдува управата за приходи, воопшто не се утврдени или износот на тие обврски погрешно е пресметан, управата за приходи чиј службеник го установил тоа ќе издаде во рамките на својот делокруг решение со кое ќе ги утврди финансиските обврски на организацијата или установата односно на ненамирените износ на обврските и ќе го определи рокот во кој овие обврски мораат да се намират.

Против решението од претходниот став може да се изјави жалба (член 13).

Жалбата против решението за утврдувањето на обврските на организацијата или установата не го

одлага извршувањето на решението, а жалбата против решението со кое се утврдува износот на ненамирената обврска го одлага извршувањето.

Кога решението ќе стане извршно, банката е должна да го изврши.

### IV. Меѓусебни односи

#### Член 10

Сојузната управа за приходи непосредно се грижи за извршувањето на сојузните прописи во областа на приходите на буџетите и фондовите од страна на сите управи за приходи и дава објасненија за примена на тие прописи.

Сојузната управа за приходи непосредно се грижи за унапредувањето на службата во областа на приходите на буџетите и фондовите, како и за образованието и стручното усовершување на службениците во сите управи за приходи, води општа евиденција за стручните кадри во сите управи за приходи и е должна да им укажува стручна помош и соработка на републичките управи за приходи, а преку нив и на другите управи за приходи.

Правата и должностите од претходните ставови ги имаат и републичките и околските управи за приходи спрема околските односно општинските управи за приходи. Републичките и околските управи за приходи непосредно се грижат и за извршувањето на републичките односно околските прописи и даваат објасненија за нивната примена.

#### Член 11

Покрај правата и должностите што им се определени со други сојузни и републички прописи, Сојузната управа за приходи, републичките управи за приходи и околските управи за приходи имаат право од републичките, околските и општинските управи за приходи да бараат извештаи и податоци за спроведувањето и за примената на сојузните, републичките, односно околските прописи, како и други извештаи и податоци потребни за вршење на работите од нивната надлежност. Републичките, околските и општинските управи за приходи се должни на нивно барање да им ги достават во определениот срок бараните извештаи и податоци.

Во работите од исклучива надлежност на федерацијата и во работите од општ интерес за федерацијата (член 14 од Законот за сојузните органи на управата) Сојузната управа за приходи, републичките управи за приходи и околските управи за приходи спрема републичките, околските односно општинските управи за приходи имаат и посебни овластувања од членот 103 ст. 1 и 2 од Законот за државната управа.

#### Член 12

Директорот на Сојузната управа за приходи може пред дисциплинскиот суд да започне дисциплинска постапка против службеник на републичката, околската или општинската управа за приходи поради повредите на службената должност сторени во извршувањето на прописите за чие извршување се грижи Сојузната управа за приходи, ако на негово барање надлежниот старешина не ќе започне дисциплинска постапка против службеникот.

Правата од претходниот став ги има директорот на републичката управа за приходи и директорот на околската управа за приходи спрема службениците на околската односно општинската управа за приходи.

Органот од претходните ставови на чие барање е започната дисциплинската постапка или кој ја започнал самиот постапка може да користи правни средства против одлуката на дисциплинскиот суд.

#### Член 13

Против решението на околската и општинската управа за приходи може да и' се изјави жалба на управата за приходи од непосредно повисок степен, а против решението на Сојузната и

републичката управа за приходи — на сојузниот односно републичкиот државен секретаријат за работи на финансиите.

Жалбите од претходниот став се поднесуваат во рок од 15 дена, сметајќи од денот на приемот на решението.

#### V. Завршни одредби

##### Член 14

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 363

15 октомври 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

534.

Врз основа на точката 7 одделот 2 и одделот 10 од главата XXV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИТЕ ЗА ВОДИ

##### Член 1

Фондовите за води служат за финансирање на работите за заштита од штетното дејство од водите и на работите за рационално искористување на водите.

Управувањето со фондовите за води се врши според одредбите од оваа уредба.

##### Член 2

Фондовите за води се: сојузни, републички и околиски фондови, а постајат при органите на управата надлежни за работите на водостопанството.

Со Сојузниот фонд за води управува управниот одбор на фондот, чии членови ги именува Сојузниот извршен совет.

Со републичкиот фонд за води управува управниот одбор на фондот, чии членови ги именува републичкиот извршен совет.

Со околинскиот фонд за води управува управниот одбор на фондот, чии членови ги именува народниот одбор на околинјата.

##### Член 3

Фондовите за води се буџетски фондови.

Средствата на фондовите за води непотрошени во текот на една година, се пренесуваат во наредната година.

##### Член 4

Фондовите за води се правни лица и за своите обврски одговараат со своите средства.

Фондовите на води ги претставуваат пред трети лица лицата што ќе ги определат органите на управувањето на фондовите.

##### Член 5

За секој фонд за води се донесува пред почетокот на годишната програм за спроведување на мерките за заштита од штетното дејство од водите и за рационално искористување на водите.

Програмите на фондовите за води ги донесуваат органите на управувањето на фондовите, а ги одобрува надлежниот извршен совет односно народниот одбор на околинјата. Програмата на околинскиот фонд за води се одобрува во исто време кога и претсметката на фондот.

##### Член 6

Приходите и расходите на фондовите за води се предвидуваат и се одобруваат во претсметките на фондовите според одредбите на Основниот закон за буџетите, според прописите донесени врз основа на тој закон, како и според одредбите од оваа уредба.

Претсметките на фондовите за води се составуваат врз основа на одобрените програми од членот 5 на оваа уредба.

Претсметките на фондовите за води се приложи на соодветниот буџет.

##### Член 7

Фондовите за води мораат да имаат резерва. Резервата служи за покривање на расходите предвидени со претсметката на приходите и расходите на фондот во случај на нерамномерно притечување на приходите на фондот, како и за покривање на непредвидените или недостатошно предвидените расходи на фондот.

##### Член 8

Со правилата на фондот за води поблиску се определува начинот на управување со фондот и работењето на фондот.

##### Член 9

Фондовите за води не можат да вршат никаква самостојна стопанска дејност.

#### II. Средствата на фондовите за води

##### Член 10

Средствата на фондовите се формираат:

1) од придонесот за фондовите за води определен со сојузниот општествен план односно со сојузен закон;

2) од другите приходи определени со посебни сојузни прописи;

3) од интересот на средствата на фондовите вложени кај банката на посебна сметка;

4) од подароците и други слични приходи.

Политичко-територијалните единици можат од средствата на буџетот да им даваат дотации на фондовите за води.

##### Член 11

За придонесот на фондовите за води може да се определи да го плаќаат стопанските и други организации, установите, правните лица и граѓаните, кои на кој и да е начин ја користат водата или со објекти на водостопанството се заштитуваат од штетното дејство од водите.

Со сојузниот општествен план или прописот донесен врз основа на овластувањето од планот се определуваат категориите обврзници од претходниот став и височината на придонесот за одделни категории.

Со сојузниот општествен план или прописот донесен врз основа на овластувањето од планот се распределуваат средствата од придонесот на сојузните, републичките и околинските фондови за води.

##### Член 12

Средствата на фондовите за води можат да се трошат само за намените и потребите определени со претсметката, и во границите на остварените средства до височината предвидена со претсметката.

##### Член 13

Средствата на фондовите за води се вложуваат кај Народната банка односно кај другите овластени банки што ќе ги определи органот на управувањето на фондот.

##### Член 14

Приходите на фондовите за води чија наплата е предвидена со прописите за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации, се наплатуваат според тие прописи.

Другите приходи на фондовите за води ќе ги наплатуваат органите надлежни за наплатата на тие приходи според важечките прописи. Ако за фондовите за води се воведуваат нови извори на приходи, со прописите за воведување на тие приходи се определува кој орган е надлежен да ги наплатува тие приходи во корист на фондовите.

#### III. Намена на средствата на фондовите за води

##### Член 15

Средствата на сојузниот фонд се употребуваат за работи на водотците и хидросистемите што минуваат низ две или повеќе народни републики, или имаат меѓународно значење, и тоа првенствено за:

- 1) уредување на водотеците;
- 2) извршување на работите за одбрана од поплавите;
- 3) изведување на објекти и работи на другите водотеци чие дејство има непосредно штетно влијание врз претходните, што се утврдува со годишниот програм на работите, како и за оние работи што посебно ќе ги определи Сојузниот извршен совет;
- 4) одржување на постојните објекти на водотешите;
- 5) студиски, истражувачки и проектантски работи за уредување на водите.

#### Член 16

Средствата на републичкиот фонд се употребуваат за:

- 1) заштита на земјиште и уредување на водотешите на реките и пороите што на територијата на народната република минуваат низ две или повеќе околии, или имаат интерес за повеќе околии;
- 2) извршување на работите за одбрана од поплавите;
- 3) изградување на водни акумулации што има првенствено да служат за одбрана од поплавите;
- 4) одржување на регулационите и одбранбените објекти на водотешите;
- 5) студиски, истражувачки и проектантски работи на уредување режимот на водотешите што минуваат низ две или повеќе околии;
- 6) помагање на иницијативните одбори за оснивање нови водни заедници во изработката на студии и проекти за мелиорации на нови подрачја.

#### Член 17

Средствата на околинскиот фонд се употребуваат за:

- 1) заштита на земјиште и уредување на водотешите, реките и пороите на подрачјето на околицата;
- 2) извршување на работите за одбрана од поплавите;
- 3) одржување на објектите изградени на водотешите;
- 4) помагање на иницијативните одбори за оснивање нови водни заедници во изработката на студии и проекти за мелиорации на нови подрачја;
- 5) студиски, истражувачки и проектантски работи на подрачјето на околицата со цел за регулирање и уредување на водотешите што минуваат низ една околица.

### IV. Програм

#### Член 18

Програмите за спроведување на мерките за заштита од штетното дејство од водите и за рационално искористување на водите, кои мерки се финансираат од фондовите за води, се донесуваат во согласност со општите смерници определени со општествените планови.

#### Член 19

Со програм на Сојузниот фонд за води односно со програм на републичкиот фонд за води можат да се предвидат средства за определена намена, под услов спрема реалните можности и потреби на одделни републики и околии за истата намена да се обезбеди определен дел средства од републичкиот односно околинскиот фонд за води.

### V. Управување со фондовите за води

#### Член 20

Органот на управувањето на фондот:

- 1) изработува предлог правила на фондот;
- 2) донесува програм за спроведување на мерките за заштита од штетното дејство од водите и за рационално искористување на водите;
- 3) изработува и му поднесува на управниот орган надлежен за работите на финансиите претсметка на фондот и завршна сметка на фондот;

- 4) ги определува условите и начинот на користење на средствата на фондот за целите определени во програмот;
- 5) врши надзор над употребата на средствата на фондот;
- 6) донесува заклучоци по сите други начелни прашања во врска со работењето на фондот;
- 7) врши и други работи во врска со управувањето на фондот, согласно правилата на фондот.

#### Член 21

Со правилата на фондот за води поблиску ќе се определат начинот на управување со фондовите за води и работењето на фондовите.

Правилата на Сојузниот и на републичките фондови за води ги одобрува надлежниот државен секретар за работи на финансиите по прибавеното мислење од управниот орган надлежен за работите на селското стопанство и шумарството, а правилата на околинскиот фонд ги одобрува народниот одбор на околицата.

#### Член 22

Административните и сметководствените работи на фондот за води ги вршат управните органи надлежни за работите на водостопанството.

### VI. Составување и извршување на претсметките и составување на завршните сметки на фондовите за води

#### Член 23

Органот на управувањето на фондот за води е должен да изработи претсметка на фондот, да му ја поднесе на соодветниот управен орган надлежен за работите на финансиите преку стручниот орган на управата надлежен за работите на селското стопанство и шумарството, да се грижи за извршувањето на одобрената претсметка, како и да составува завршна сметка на фондот според одредбите на Основниот закон за буџетите и прописите донесени врз основа на тој закон.

#### Член 24

Средствата на фондовите не можат да се трошат пред да биде одобрена претсметката, освен ако е одобрено времено финансирање од фондовите според прописите за буџетите.

#### Член 25

Органот на управувањето на фондот за води со договор со органот, установата или организацијата на кои им дава средства, ги определува условите под кои доделените средства ќе се трошат.

#### Член 26

Ангажирањето и трошењето на средствата на фондовите за води можат да се вршат според наредбите на наредбодавецот за извршување на претсметката на фондот.

Во наредбата во границите на одобрената претсметка се определува поблиската намена за која ќе се употребат средствата и кому ќе се дадат средствата.

#### Член 27

Наредбодавец за извршување на претсметката на фондот за води е лицето што ќе го определат органот на управувањето на фондот.

#### Член 28

Сметкополагачот го определува органот на управувањето на фондот за води.

#### Член 29

Наредбодавците и сметкополагачите за извршувањето на претсметката на фондот за води ги имаат истите права и должности во поглед на извршувањето на претсметката на фондот што ги имаат наредбодавците и сметкополагачите за извршувањето на претсметката на приходите и расходите на државните органи и установи според одредбите на Основниот закон за буџетите и прописите донесени врз основа на тој закон.

## Член 30

Одобрената претсметка на фондот за води органот на управувањето на фондот е должен да ја достави на банката заради извршување, и тоа во рок од 15 дена по одобрувањето на претсметката.

## Член 31

Банката кај која се води сметката на фондот за води е должна за состојбата на средствата и за потрошувачката на средствата на фондот да состави до крајот на месецот извештај, кој го опфаќа извршувањето на претсметката од почетокот на годината та до крајот на претходниот месец, и да му го достави на органот на управувањето на фондот.

## Член 32

Уплатите во фондот и исплатите од фондот за една година се заклучуваат на 31 декември.

Средствата на фондот што произлегуваат од една година, а ќе бидат наплатени по 31 декември истата година, се внесуваат во претсметката на фондот за наредната година.

Неисплатените обврски на фондот од изминатата година мораат да бидат опфатени со претсметката за наредната година и се исплатуваат на товар на средствата на фондот во наредната година.

## Член 33

Органот на управувањето на фондот за води е должен секоја година да состави завршна сметка за изминатата година во сроковите пропишани за составувањето на завршната сметка на буџетот.

Завршната сметка на фондот за води се одобрува како прилог кон завршната сметка за извршувањето на соодветниот буџет.

## Член 34

Контролата на извршувањето на претсметката на фондот за води ја врши управниот орган надлежен за работите на финансните преку соодветниот орган на контролата, врз основа на одредбите на Основниот закон за буџетите и пропишаните донесени врз основа на тој закон.

Органот на управата надлежен за работите на финансните може да го запре извршувањето на претсметката на фондот за води ако утврди дека органите на управувањето на фондот не ги употребуваат средствата за целите определени со општествените планови, со одредбите на оваа уредба, со претсметката на фондот, како и со правилата и програмите на фондот потврдени од надлежните органи.

## VII. Пресуди и завршни одредби

## Член 35

Постојните републички и околиски фондови за води се должни својата организација и работењето да ги сообразат со одредбите на оваа уредба во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

## Член 36

До одобрувањето на претсметката на фондот располагањето со средствата на фондот ќе се врши врз основа на времената претсметка што ќе ја одобри органот на управата надлежен за работите на финансните.

## Член 37

Сојузниот државен секретар за работи на финансните може да издава посебни упатства за составување на претсметки и завршни сметки на фондовите за води, а по потреба, може да издава и поблиски упатства за извршување на оваа уредба.

## Член 38

Органите определени со оваа уредба се должни да донесат правила на фондовите најдоцна во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Републичкиот извршен совет односно народниот одбор на околицата, при именувањето на членовите на управните одбори на републичките и околските

фондови за води, ќе донесат временни одлуки за бројот на членовите и за начинот на работење на управните одбори на фондовите според кои управните одбори ќе работат до донесувањето на правилата на фондовите.

Во се друго органите на управувањето на фондовите ќе постапуваат според одредбите на оваа уредба и прописите за буџетите.

## Член 39

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 361

15 октомври 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 535.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потерда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА  
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

## Член 1

Во Тарифата за данокот на промет — пречистен текст („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56, 19/56 и 30/56) во делот А се вршат следните измени и дополненија:

- 1) Се бришат тар. броеви 25, 30, 31, 53 и 89.
- 2) Тар. број 13 се менува и гласи:  
„Ватростални материјал: магнетитне и хромагнетитне опеке — — — — — 20%“
- 3) Во тар. број 32, во точ. 1 и 2 место даночната норма „20%“ се става „10%“.
- 4) Тар. број 58 се менува и гласи:  
„Цигаретпапир:  
1) у книжицама — — — — — 88%  
2) остали — — — — — 70%“
- 5) Во тар. број 74 на именувањето се менува и гласи:

„Тканине од вештачких и синтетичких предива на другом месту непоменуте:

- a) тканине од вештачке свиле десетилни-ране помоћу флакпиринга — — — — — 25%
- b) остале — — — — — 48%“
- 6) Во тар. број 83 по зборовите: „све врсте обуће, па и са гуменим ѓонот“ се додава записка и текстот: „сем дечије обуће“.
- 7) Во тар. број 88 место даночната норма „Дин. 38“ се става „Дин. 25“.

Во истиот тар. број забелешката под 3 се менува и гласи:

„Стопа пореза из овог тар. броја примењивање се од 1 септембра 1956 године.“

8) Во тар. број 91 во точката 2 место даночната норма „Дин. 120“ се става „Дин. 110“.

9) Во тар. број 94 во точката 1 место даночната норма „Дин. 220“ се става „Дин. 180“.

Во истиот тар. број во точката 2 место даночната норма „Дин. 80“ се става „Дин. 60“.

## Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 364

15 октомври 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.



536

Врз основа на членот 32 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДБОРИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА ДАВААТ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ

I. Се овластуваат одборите на Сојузниот извршен совет да даваат од името на Советот согласност на правилниците и другите акти на сојузните органи на управата и на самостојните установи и организации за кои е пропишана согласност на Советот, и тоа:

##### 1) Координациониот одбор:

— дава согласност на прописите за износите на име придонес односно членарина за сојузните комори, стручните здруженија и заедници, како и за износите на име придонес за унапредување на стопанската дејност (член 2 оддел I под а) точка 40 алинеја 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на Сојузните и републичките органи на управата — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56).

##### 2) Одборот за внатрешна политика:

— дава согласност на поблиските прописи за изведување на предвојничката обука, а посебно на прописите за начинот на изведување на предвојничката обука на студентите што не живеат во местото на студиите (член 100 од Законот за народната одбрана — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55);

— дава согласност на прописите за регулирање начинот на применување на реторзивните мерки (член 2 оддел I под а) точка 41 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата);

— дава согласност на упатството на секретарот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет за регистрацијата на стопанските организации (точка 4 од Одлуката за регистрација на стопанските организации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54).

##### 3) Одборот за стопанство:

— дава согласност на прописите за определување кои градилишта се сметаат за големи и кои стопански организации според природата на своето работење времено вршат дејност во разни места (член 7 став 2 од Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56);

— дава согласност на прописите за постапката на одобрување на инвестиционите програми и за поднесување податоци место инвестиционата програма (точка 2 став 2 од Одлуката за надлежноста за одобрување на инвестиционите програми за објектите од општ интерес за Федеративна Народна Република Југославија — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55 и 2/56).

##### 4) Одборот за просвета и култура:

— дава согласност на прописите на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана со кои се определува кои воени училишта им одговараат на непотполната средна школа, на завршената средна школа, на вишата школа, на факултетот и на нив рамните школи (член 5 точка 2 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата);

— дава согласност на прописите за рангот на школите, курсевите и испитите (член 13 точка 5 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата).

##### 5) Одборот за социјална политика:

— дава согласност на прописите за утврдување најмалите износи што се земаат како основи за плаќање придонес за осигурениците запослени кај одделни категории обврзници на придонесот (минимални основи) — (член 46 точка 1 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55);

— дава согласност на прописите за утврдување паушалните износи што се земаат како основи за плаќање придонес за лицата што не се запослени со полно редовно работно време, како и за одделни категории осигуреници без обзир на работното време (паушални основи) — (член 46 точка 2 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување);

— дава согласност на прописите за утврдување на плаќањето придонес за одделни категории осигуреници во определен паушален износ место според пропишаната норма и основ (паушален придонес) — (член 46 точка 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување).

##### 6) Одборот за организационо-управни прашања:

— дава согласност на правилниците за организацијата и работата што ги донесуваат секретаријатите на Сојузниот извршен совет и другите самостојни сојузни органи на управата што ќе ги овласти советот за тоа (член 81 став 1 од Законот за дожавната управа — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56);

— му дава согласност на сојузниот јавен обвинител на определувањето поголема дополнителна плата од 4.000 динари на околските јавни обвинители и на нивните заменици во определени места (член 6 став 3 од Уредбата за платите на јавните обвинители, нивните заменици и стручните соработници во јавните обвинителства — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/55);

— му дава согласност на сојузниот јавен обвинител на определувањето дополнителна плата на републичките јавни обвинители и на јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина (член 6 став 4 од Уредбата за платите на јавните обвинители, нивните заменици и стручните соработници во јавните обвинителства);

— му дава согласност на сојузниот јавен обвинител на определувањето положбен додаток на републичките јавни обвинители и на јавниот обвинител на Автономна Покраина Војводина (член 7 став 3 од Уредбата за платите на јавните обвинители, нивните заменици и стручните соработници во јавните обвинителства);

— дава согласност на правилникот за работа на Правниот совет (член 6 од Уредбата за Правниот совет — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55 и 19/56);

— на советот на Институтот за меѓународна политика и стопанство му дава согласност на статутот на Институтот (член 12 став 1 од Уредбата за Институтот за меѓународна политика и стопанство — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/55);

— му дава согласност на Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет на меѓувањето на систематизацијата на работните места во сојузните органи на управата и во установите, што е утврдена со прописите на Сојузниот извршен совет, и тоа во рамките на овластувањата определени со тие прописи (член 18 оддел II точка I од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата);

— му дава согласност на Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет на устанувањето дополнителна плата за нови работни места и на вршењето поединечни измени во поглед на височината на дополнителните плати за одделни работни места во сојузните органи на управата, освен во државните секретаријати, и во установите, а што се утврдени со прописите на Сојузниот извршен совет (член 18 оддел II точка 2 од Уредбата



за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата);

— им дава согласност на сојузните државни секретаријати и на Комитетот за надворешна трговија на установувањето дополнителни плати за нови работни места и на вршењето поединечни измени во поглед на височината на дополнителните плати што се утврдени со одлука на Сојузниот извршен совет за одделни работни места кај тие органи (член 28 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата);

— дава согласност на правилникот за работа на Сојузната комисија за физичка култура (точка X од Одлуката за оснивање Сојузна комисија за физичка култура — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55).

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 354

13 октомври 1956 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

537.

Врз основа на членот 81 став 1 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

**ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ ОДДЕЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА ДОНЕСАТ ПРАВИЛНИК ЗА СВОЈАТА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА**

I. Се овластуваат секретаријатите на Сојузниот извршен совет, и тоа: Секретаријатот за законодавство и организација, Секретаријатот за општи стопански работи, Секретаријатот за индустрија, Секретаријатот за селско стопанство и шумарство, Секретаријатот за просвета и култура, Секретаријатот за народно здравје, Секретаријатот за социјална заштита, Секретаријатот за правосудни работи и Секретаријатот за општа управа, со согласност од Сојузниот извршен совет, да донесат правилник за својата внатрешна организација.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 355

13 октомври 1956 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

538.

Врз основа на точката 8 одделот 2 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ТРОШЕЊЕТО И ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФОНДОВИ ВО 1956 ГОДИНА**

1) Во Одлуката за ограничување на трошењето и за употреба на средствата од определените фондови во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/56) во точката 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ограничувањето од претходниот став не се однесува на средствата на самостојно располагање на угостителските и туристичките стопански орга-

низации. Средствата што на овој начин се ослободени од обврската од ставот 1 на оваа точка, по употребата за покритие на загубите во смисла на одредбата на членот 40 став 1 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), можат да се употребат за целите и на начинот предвиден во Одлуката за употребата на средствата за самостојно располагање на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55, 19/56, 31/56 и 32/56).“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 352

13 октомври 1956 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

539.

Врз основа на точ. 7 и 8 од одделот 2 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

#### О Д Л У К А

**ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ НА ПРОМЕТ НА ЖИТА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИТО**

I. Средствата од придонесот пропишан со одредбата на точката 8 став 3 од Решението за продажните цени на житата и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55) се внесуваат во општинскиот инвестиционен фонд.

II. Средствата од претходната точка што до денот на влегувањето во сила на оваа одлука се уплатени на посебни сметки на народните одбори на околините (градовите) кај Народната банка — ќе се уплатат во општинските инвестициони фондови на оние општини на чии подрачја ќе наоѓа седиштето на трговските претпријатија и дуќани и на пекарските претпријатија и дуќани, што ги уплатиле односно што ги уплатуваат тие средства според Решението за продолжните цени на житата и на производите од жита.

Располоблата на уплатените средства според претходниот став ќе ја изврши Народната банка и таа ќе изврши уплата на соодветните износи на тие средства на соодветни сметки кај банките кај кои се водат средствата на општинските инвестициони фондови на кои им припаѓаат, и тоа најдоцна во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

III. Средствата од наплатениот придонес според претходната точка, ќе се употребат за инвестиции што служат за подобрување прометот и преработката на селскостопански производи, како што се:

1) набавката на транспортни средства;  
2) реконструкцијата и изградбата на мелници и пекарни;

3) изградбата на објекти што служат за подобрување на сместувањето (складирањето) и на прометот на селскостопански производи и нивни преработки итн.

IV. Средствата наплатени според Решението за продажните цени на житата и на производите од жита се водат на посебна сметка на општинскиот инвестиционен фонд кај банката.

V. На товар на средствата од точката II на оваа одлука, откако ќе билат распределени и уплатени во општинските инвестициони фондови на општините на кои им припаѓаат, пред секоја друга употреба

има да се намират обврските создадени на товар на тие средства до денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Доказите за постоењето на обврската се поднесуваат на банката кај која се води сметката на општинскиот инвестиционен фонд.

VI. Средствата од точ. I и II на оваа одлука се употребуваат на начинот определен со Уредбата за општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56) и со другите прописи за употребата на средствата на општествените инвестициони фондови.

По исклучок од одредбата на претходниот став, на средствата од точ. I и II на оваа одлука нема да се применуваат ограничувањата пропишани со Одлуката за ускладување обемот на инвестициите во 1956 година со расположивите средства на Општниот инвестиционен фонд и со Одлуката за ограничување на трошењето и за употреба на средствата од определените фондови во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/56).

VII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 351

13 октомври 1956 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

540.

Врз основа на членот 135 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1) Во Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56) на крајот на точката II се додава нов став, кој гласи:

„Прописи за службена облека на работниците и службениците на железничките транспортни претпријатија донесува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници со согласност на сојузниот државен секретар за работи на финансите.“

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 350

13 октомври 1956 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

541.

Врз основа на ставот I од одделот I главата XXIV и одделот 12 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ НА СЕЗОНСКИТЕ ПАНСИОНСКИ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ДУКАНИ

I. Заради унапредување на туризмот, на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани ќе им се даваат премии.

II. Премиите според претходната точка ќе се даваат на вредност на остварениот промет на пансионски услуги.

III. Височината на премијата според точ. I и II од оваа одлука изнесува 10% во сезоната, а 25% во претсезоната и посезоната, а ќе се пресметува од цената на пансионските услуги.

IV. Премиите според оваа одлука се исплатуваат на товар на средствата на Сојузниот фонд за ретропеси и детации.

V. Исплатата на премиите на угостителските претпријатија и дуќани од точката I на оваа одлука ќе ја врши Народната банка.

VI. Сојузниот државен секретар за работи на стоковниот промет, во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансите, ќе го определи:

1) траењето на сезоната, претсезоната и посезоната;

2) што се смета како сезонско пансионско работење во угостителството според точката I од оваа одлука;

3) кои пансионски услуги служат како основ за пресметување на премиите според оваа одлука;

4) начинот на поднесување барањата и документацијата за остварување на премиите.

VII. Сојузниот државен секретар за работи на стоковниот промет може да пропише задолжително пријавување на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани на кои ќе им се исплатуваат премиите според оваа одлука.

VIII. Сојузниот државен секретар за работи на стоковниот промет, по исклучок од одредбата на точката I од оваа одлука, може да им одобри на одделни пансионски угостителски претпријатија и дуќани што не се од сезонски карактер да можат да ги користат премиите според оваа одлука под следните услови:

1) тие угостителски претпријатија и дуќани да се наоѓаат во изразито туристички места;

2) да е потребно да работат во текот на целата година поради сместување на туристите;

3) да вршат пансионски услуги на туристите.

Одобрение за користење премии според претходниот став се издава на молба од пансионско угостителско претпријатие или дуќан, а по прибавеното мислење од Сојузот на угостителските комори на ФНРЈ и од Туристичкиот сојуз на Југославија.

IX. Се овластува сојузниот државен секретар за работи на стоковниот промет да може да им го прекира давањето на премии на оние пансионски угостителски претпријатија и дуќани што ќе постојат спротивно од одредбите на оваа одлука и прописите донесени врз основа на оваа одлука.

X. Се овластува сојузниот државен секретар за работи на стоковниот промет да издава, по потреба, упатства за примена на оваа одлука.

Потребни упатства за вршење исплата на премиите според одредбите на оваа одлука ќе издаде Народната банка.

XI. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 367

16 октомври 1956 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

## 542.

Врз основа на членот 69 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) и членот 7 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55 и 41/55), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО  
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО  
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТА

1. Во Решението за продажните цени на житата и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55 и 41/55) по точката 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„Претпријатијата овластени за откуп на мелнички ушур се должни за секој килограм откупен ушур од пченица, рж, јачмен, овес и пченка од мелниците на камен (воденици, поточари и др.) да уплатат по 1 динар во корист на буџетот на општината на чие подрачје се наоѓа мелницата од која е извршен откупот.

За износот уплатен во смисла на претходниот став, на овие претпријатија им се намалува обврската од точ. 4 и 5 од ова решение.“

2. Во точката 6 ставот 3 се менува и гласи:

„Од износите наплатени на име такса што ја плаќаат мелниците на валјци од подрачјето на околицата, ќе се уплатува 75% како приход на федерацијата на посебната сметка бр. 33076 кај Народната банка, а 25% во фондот за унапредување на селското стопанство на народниот одбор на околицата. Од износите наплатени на име такса што ја плаќаат мелниците на камен (воденици, поточари и др.) од подрачјето на општината, ќе се уплатува 25% како приход на федерацијата на наведениот начин, а 75% во корист на народниот одбор на општината — за потребите на унапредувањето на селското стопанство.“

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 15 октомври 1956 година.

Р. п. бр. 353

13 октомври 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го замеснува Секретарот, Председател.

Мона Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

## 543.

Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), во врска со членот 2 оддел 1 под а) точка 40 став 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во согласност со секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет, издавам

## НАРЕДБА

## ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ТЕРЕНСКИ ДОДАТОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

I. Издатоците за теренски додатоци можат да ги засметуваат во материјални трошоци следните стопански организации:

- 1) градежните претпријатија;
- 2) претпријатијата за истражувачки работи и ва истражувачки дупчења;
- 3) претпријатијата за монтажни работи;
- 4) проектантските организации;

5) претпријатијата за исушување, наводнување и мелиорација на земјишта;

6) претпријатијата и дуќаните на градежното занаетчиство;

7) претпријатијата на јавниот патен сообраќај — само за работата на шиферите и помошниците на шиферите кога се испраќаат на теренска работа во врска со договор за вршење транспортни услуги склучен со претпријатија за експлоатација на шуми, со рударски претпријатија, со градежни претпријатија и со задруги;

8) претпријатијата за обработка на тутун;

9) хидротехничките групи на претпријатијата на речниот сообраќај;

10) претпријатијата за поставување, реконструкција, проектирање и инвестиционо одржување на телефонско-телеграфските уреди;

11) шумските столанства што се организирани како претпријатија;

12) претпријатијата за експлоатација на шуми и претпријатијата на дрвната индустрија — само за погоните за автотранспорт и за изградба на шумски комуникации;

13) претпријатијата што вршат заштита од корозија — само за работниците и службениците на сервисната служба;

14) претпријатијата за одржување на пругите во состав на Југословенските железници — за работниците што се испраќаат на работи во подрачјето на нивната надзорничка околица;

15) железничко-транспортните претпријатија — само за екипите што вршат одржување на телефонско-телеграфските и на сигурносно-сигналните уреди;

16) претпријатијата за градба и ремонт на електрифицирани железнички пруги — само за екипите што вршат монтажа;

17) претпријатијата во состав на Заедницата на столанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — за персоналот што врши одржување и поставување на телефонско-телеграфските постројки.

Издатоците за теренски додатоци можат да ги засметуваат во материјални трошоци и монтажните групи и проектантските бироа, како и групите што вршат геолошки истражувачки работи, во состав на производни и услужни претпријатија.

II. Издатоците за теренски додатоци се признаваат како материјални трошоци во износи утврдени со тарифниот правилник на стопанската организација, но најмногу просечно по еден работник односно службеник испратен на теренска работа, и тоа:

Динари  
дневно

1) распореден на работно место за кое се бара стручна спрема на висококвалифициран работник односно виша стручна спрема на службеник — — — — — 300

2) распореден на работно место за кое се бара стручна спрема на квалифициран работник односно средна стручна спрема на службеник — — — — — 200

3) распореден на работно место за кое се бара нижа стручна спрема на службеник и за ученици во стопанството запослени во градежништвото и на монтажни работи во други стопански области — — — — — 90

Утврдувањето на највисокиот вкупен износ на издатоците за теренски додатоци врз основа на просечните износи од претходниот став се врши за пресметковен период, но најмногу за време од 3 месеци.

III. Со цел да ги ускладат износите на теренските додатоци, претпријатијата од една стопанска гранка или групи претпријатија од една стопанска гранка можат преку комори или стручни здруженија да се договараат за височината на теренските

додатоци и за условите за нивно давање. Во тој случај стопанските организации задолжително ги применуваат договорените износи на теренските додатоци за сето време на нивното важење, со тоа што на одделни работници и службеници теренските додатоци да им се определуваат во износи кои не можат да бидат поголеми од договорените теренски додатоци, а не според тарифниот правилник. И во случај на договор од оваа точка во цената на чинењето ќе се признаат највисоките износи според точката II од оваа наредба.

Договорот за височината на теренските додатоци на определено подрачје во смисла на претходниот став ги обврзува сите претпријатија од иста стопанска гранка односно област што изведуваат теренски работи на тоа подрачје. Поради тоа се обврзани да ги применуваат договорените износи на теренските додатоци и оние стопански организации што не учествувале во договорот, ако поканата на договарање е објавена со јавна објава или преку дневниот печат, како и оние организации што во времето на договарањето не изведувале работи на односното подрачје.

IV. Издатоците за теренски додатоци на проектантските претпријатија, на претпријатијата за истражувачки работи и за истражувачки дупчења, на претпријатијата за монтажни работи, на претпријатијата на градежното занаетчиство, на претпријатијата за поставување, реконструкција, проектирање и инвестиционо одржување на телефонско-телеграфските уреди и на претпријатијата што вршат заштита од корозија, само за работниците и службениците на сервисната служба, се признаваат за првите 15 дена работа поминати на работилиште како материјални трошоци до височина на износите што биле признаени во тарифниот правилник на претпријатијата за 1954 година, но најмногу до износот на дневниците пропишани за службено патување, под услов инвеститорот или претпријатието да не организирало сместување и исхрана во своја режија ниту работниците и службениците што се испратени на теренска работа да го користеле сместувањето и исхраната што на работилиштето ги организирале други претпријатија.

На стопанските организации од претходниот став издатоците за теренски додатоци за работниците и службениците испратени на теренска работа што поминале 15 дена на работилиште, можат да им се признаат како материјални трошоци до просечните износи на теренските додатоци од точката II на оваа наредба, зголемени до 35%. Решение за зголемување на просечните износи на теренските додатоци до овој процент донесува државниот секретар за работи на финансните на народната република на чија територија се наоѓа седиштето на претпријатието.

Зголемување на износите на теренските додатоци од претходниот став може да им се одобри и на монтажните групи и на проектантските бирои и на групите што вршат геолошки истражувачки работи во состав на производни претпријатија.

Зголемување на теренските додатоци до 35% од износот од точката II на оваа наредба може да им се одобри од првиот ден на теренска работа на претпријатијата од ст. 1 и 3, ако на работилиштето организирале исхрана и сместување во своја режија или ако работниците испратени на теренска работа го користеле сместувањето и исхраната што ги организирале други претпријатија. Во тој случај не се применуваат одредбите од ставот 1 на оваа точка.

V. Издатоците за теренски додатоци на градежните претпријатија за работниците и службениците испратени заради оснивање градилиште се признаваат како материјални трошоци до пропишаните износи на дневниците, но најмногу за првите 15 дена работа на теренот.

За колку дена на градежното претпријатие во случај на оснивање градилиште ќе му се признаат издатоците за теренски додатоци во височина на пропишаните износи на дневниците за службено патување, определува, во границите од претходниот став, во секој конкретен случај народниот одбор на општината на чија територија се изведуваат работите, водејќи сметка за фактичните можности да се обезбеди нормално сместување и исхрана на работилиштето. По истекот на рокот што ќе го определи народниот одбор на општината, а најдоцна по истекот на рокот од 15 дена од почетокот на работите на оснивање и организирање на работилиштето, на стопанската организација за работниците и службениците испратени на таа работа можат да ѝ се признаат како материјални трошоци само издатоците за теренски додатоци во износи определени со тарифниот правилник, а во границите на пропишаните просечни износи (точка II).

VI. Ако теренската работа се врши на бесплатни, тешкопристапни или слабо населени терени, или на работилишта каде што не се организирани сместување и исхрана во режија на работилиштето или на инвеститорот, просечните износи на теренските додатоци од точ. II и IV ст. 2, 3 и 4 на оваа наредба можат да се зголемат до 25%. Решение за зголемување до овој процент донесува народниот одбор на општината на чие подрачје се изведуваат работите.

VII. Издатоците за теренски додатоци на работниците и службениците во состав на подвижни екипи на самостојните проектантски организации што се испраќаат на теренска работа со цел за претходни геодетски истражувања, снимања и премерувања на терените, за трасирање и обележување на железничките пруги, патиштата, мелиорационите објекти и водните сообраќајници и далекуводи, за хидролошки мерења, за вршење геолошки истражувачки работи и за проектирање на објекти за шумска експлоатација — се признаваат како материјални трошоци до височината на износите што биле признаени во тарифниот правилник за 1954 година. Ако тие износи се поголеми од износите на дневниците за службени патувања предвидени со Наредбата за условите под кои трошоците за службени патувања на работниците и службениците на стопанските организации се признаваат како материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/56), можат да се признаат како материјални трошоци само износите што се предвидени како највисоки во споменатата наредба.

VIII. Издатоците за теренски додатоци на персоналот на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони се признаваат како материјални трошоци во износи утврдени во тарифните правилници на претпријатијата, а најмногу до износот што се добива кога процентите определени за теренски додатоци во тарифните правилници на претпријатијата од 1954 година ќе се применат врз износите на дневниците пропишани со точката I од Наредбата за условите под кои трошоците за службени патувања на работниците и службениците на стопанските организации се признаваат како материјални трошоци.

Издатоците за паушали на монтерите на воздушните телеграфско-телефонски линии за теренска работа во границите на нивните теренски единици им се признаваат на претпријатијата од претходниот став како материјални трошоци во износи определени во тарифните правилници на претпријатијата, но најмногу 3.000 динари месечно.

IX. Не можат да се засметуваат во материјални трошоци издатоците за теренски додатоци на работниците и службениците што од теренската работа катадневно се враќаат во местото на постојаното заповување односно постојаниот престој.

X. Издатоците за теренски додатоци се признаваат во материјални трошоци од денот на доаѓањето

на работникот односно службеникот на работилиште. За заминување на работа на терен и за враќање од работата на терен трошоците за превоз и дневниците се признаваат во материјални трошоци според Наредбата за условите под кои трошоците за службени патувања на работниците и службениците на стопанските организации се признаваат како материјални трошоци.

XI. Теренските додатоци од точ. II, IV и V од оваа наредба можат да се признаваат како материјални трошоци само за работниците и службениците распоредени на работните места за кои се бара стручна спрема на висококвалифициран или квалифициран работник или виша, средна или нижа стручна спрема на службеник, под услов тие да се испратени на теренска работа надвор од местото на нивниот постојанен престој и со стопанската организација да се во постојанен работен однос.

Како постојанен работен однос во смисла на одредбите на претходниот став се смета работниот однос што траел непрекинато 12 месеци или најмалку 20 месеци за последните 2 години.

Непрекинатиот работен стаж од 12 месеци не мора да биде остварен кај иста стопанска организација.

Не можат да се признаат како материјални трошоци издатоците за теренски додатоци на работникот односно службеникот:

што во времето од 1 април до 1 декември користат неплатено отсуство подолго од 7 дена; и

што во времето од 1 април до 1 декември самоволно ќе ја напушти работата.

Ке се смета дека се во постојанен работен однос лицата распоредени на работните места за кои се бара стручна спрема на висококвалифициран и квалифициран работник или виша, средна или нижа стручна спрема на службеник што се примаат во работен однос непосредно по здобивањето со стручните квалификации во училишта, на курсеви, и сл., под услов да склучат договор за работен однос најмалку на една година. Како прием во работен однос непосредно по здобивањето со стручните квалификации во училиште, на курс и сл. се смета секое прво запослување на тие лица, без оглед на тоа колку време поминало од здобивањето со стручните квалификации до првото запослување.

Се смета дека постои непрекинатиот работен стаж:

1) ако работникот по прекинувањето на работниот однос му бил веднаш односно најдоцна за 7 дена пријавен на бирото за посредување на трудот и ги исполнувал условите за прием на материјално обезбедување, освен условот за работен стаж. Ако работникот односно службеникот ќе заснове нов работен однос без посредство на службата за посредување на трудот со преминување од една стопанска организација во друга односно од еден работен однос во друг, се смета дека нема прекин во работниот стаж ако од прекинувањето на работниот однос до новото запослување не ќе поминат повеќе од 7 дена;

2) ако работниот однос престанал поради отслужување на воениот срок во постојаниот кадар на Југословенската народна армија, при повторното влегување во работен однос се смета дека немало прекин во работниот стаж ако работникот повторно ќе влезе во работен однос во рок од 2 месеца, или ако пријавата заради запослување му биде поднесена на органот на службата за посредување на трудот во рок од 30 дена од излегувањето од Југословенската народна армија по отслужувањето на воениот срок.

3) ако работникот на кој градежното претпријатие му дало отказ или одобрило неплатено отсуство оти се запираат работите поради зимата, по истекот на неплатеното отсуство или по престанокот на зимата (во почетокот на сезоната) ќе се врати веднаш на работа односно повторно ќе заснове работен однос со истото претпријатие.

По исклучок од одредбите од ставот 2 на оваа точка, на новооснованите претпријатија им се признаваат како материјални трошоци издатоците за те-

ренски додатоци за првата година (12 месеци) работа на претпријатието, без обзир на работниот стаж на одделни работници и службеници.

XII. Издатоците за теренски додатоци за работниците распоредени на работните места за кои се бара стручна спрема на полуквалифициран работник и за неквалифицираните работници и помошните службеници — не се признаваат како материјални трошоци.

По исклучок, можат да ги засметуваат во материјални трошоци издатоците за теренски додатоци за работниците распоредени на работните места за кои се бара стручна спрема на полуквалифициран работник, кои во состав на специјализирани групи со висококвалифицирани и квалифицирани работници ги испраќаат на теренски работи, и тоа најмногу 90 дена дневно просечно по еден работник:

1) монтажните претпријатија, односно монтажните групи од точката I став 2 на оваа наредба;

2) претпријатијата за поставување, реконструкција, проектирање и инвестиционо одржување на телефонско-телеграфските уреди — за работата на поставување и одржување на воздушните телекомуникациони линии;

3) железничките транспортни претпријатија — за работата на поставување и одржување на телеграфско-телефонските и сигурносно-сигналните уреди;

4) претпријатијата за градба и ремонт на електрифицираните железнички пруги — за работата на монтажа;

5) претпријатијата што вршат заштита од корозија — за работата на вршење сервисни услуги;

6) железничките градежни претпријатија и претпријатијата за одржување на пругите — само за работата на полагање и одржување на колоседи.

Претпријатијата од претходниот став издатоците за теренски додатоци можат да ги засметуваат во материјални трошоци само за работниците распоредени на работните места за кои се бара стручна спрема на полуквалифициран работник, што ги исполнуваат условите за работен стаж пропишани во точката XI од оваа наредба.

Издатоците за теренски додатоци за работниците распоредени на работните места за кои се бара стручна спрема на полуквалифициран работник ќе им се признаваат со посебно решение што го донесува Сојузниот државен секретар за работи на финансните во согласност со секретарот на трудот на Сојузниот извршен совет во материјални трошоци и на другите стопански организации од точката I на оваа наредба, ако поднесат докази дека такви работници им се неопходни за работа на терен, а не можат да ги прибават во местото на работилиштето или во неговата околина.

Под условите од претходниот став ќе се признаваат издатоците за теренски додатоци и за неквалифицираните работници.

XIII. Сојузниот државен секретар за работи на финансните во согласност со секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет може да определи одделни стопански организации од точката I став 1 од 10 до 16 и од точката XII став 2 од 2 до 6 на оваа наредба издатоците за теренски додатоци да можат да ги засметуваат во материјални трошоци и пред влегувањето во сила на оваа наредба но не порано од 1 април 1956 година.

XIV. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат Одлуката за условите под кои издатоците за теренски додатоци се признаваат како материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56) и Решението за условите под кои издатоците за дневници, теренски додатоци и паушали се признаваат како материјални трошоци на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55). Решението за условите под кои издатоците за теренски додатоци за полуквалифицираните и неквалифицираните работници се признаваат во материјални

трошоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/56) и натаму останува во сила.

XV. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12342  
25 септември 1956 година  
Белград

Го заменува  
Државниот секретар за  
работи на финансиите  
Државен потсекретар,  
Зоран Полич, с.р.

544.

Врз основа на членот 32 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) и членот 2 од дел I под а) точка 37 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а во согласност со сојузниот државен секретар за работи на финансиите, Народната банка прописува

### У П А Т С Т В О

#### ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ГОДИШНИОТ ОДМОР ВО 1956/57 ГОДИНА

1 Кредити за подмирување на трошоците за годишниот одмор можат да им се одобруваат во 1956/57 година на работниците, службениците и другите определени категории корисници на потрошувачки кредити во периодот од 15 септември 1956 година до 31 март 1957 година заклучно.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 95  
17 септември 1956 година  
Белград

Гувернер  
на Народната банка,  
Војин Гузика, с.р.

545.

### С О О П Ш Т Е Н И Е

#### ОД НАРОДНАТА БАНКА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ И ЗАМЕНА НА КОВАНИТЕ ПАРИ НА ДФЈ ОД 5, 2, 1 и 0,50 ДИНАРИ

Врз основа на чл. 17 ст. 2 точ. 2 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54 и одлуката на Управниот одбор на Народната банка донесена на седницата од 24 јануари 1956 година, Гувернерот на Народната банка го донесе на 11 септември т. г. следното решение:

1) Народната банка во времето од 1 октомври до 31 декември 1956 година да ги повлече од оптек кованите пари од цинк од 5, 2, 1 и 0,50 динари, издание од 1945 година, и да ги замени со банкноти и ковачи пари од курсовно издание;

2) почнувајќи од 1 јануари 1957 година кованите пари од цинк од 5, 2, 1 и 0,50 динари, издание од 1945 година, да престанат да бидат законско средство за плаќање;

3) Народната банка да врши дополнителна замена на кованите пари од цинк од 5, 2, 1 и 0,50 динари, издание од 1945 година, во времето од натамошните три месеца, т. е. заклучно до 31 март 1957 година.

Замената на кованите пари од цинк, што се повлекуваат во смисла на ова решение, Народната банка ќе ја врши преку сите свои филијали и експозитури како и преку сите други банки.

Од Народната банка — Главна централа, 28 септември 1956 година.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 11 и 13 од Уредбата за Југословенската инвестициона банка, а во врска со членот 23 ст. 5 и членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

I. Миличевик Чедо, директор на Заедницата на Југословенското електроостопанство, се именува за член на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка. — како претставник на Сојузната индустриска комора.

II. Јуричик Владо, директор на Југокомбинатот „Борово“, се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка, бидејќи оди на двегодишно школување во Вишата стопанска школа во Загреб.

III. Со ова се менува решението на Сојузниот извршен совет бр. 2116 од 5 јули 1956 година за именување членови на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка.

Б. бр. 2230  
2 октомври 1956 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,  
Мома Марковиќ, с.р. Светозар Вукмановиќ, с.р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 36 од 3 август 1956 година објавува:

Одлука за начинот на управување и работење на Републичкиот фонд за станбена изградба;

Одлука за определување органи за давање согласност на прописите на републичките органи на управата за прекршоците;

Одлука за определување делот од добивката на издавачките претпријатија што во 1956 година се уплатува во фондовите за унапредување на издавачката дејност;

Одлука за измена на Одлуката за определување оквирни тарифни ставови и норми за пропишување општински такси и општински данок на промет;

Решение за оснивање Републички центар за обучување на раководните кадри во стопанството;

Решение на Републичката изборна комисија за разрешувањето од должност на членовите на Окoлската изборна комисија за Изборната околија Кулска;

Решение на Републичката изборна комисија за разрешувањето од должност од положбата претседател на Изборната комисија за Околија Смедерево.

Во бројот 37 од 10 август 1956 година објавува:

Решение за именување членови на Советот на Радио Белград;

Решение за именување членови на Советот на Радио Приштина;

Решение за доделување и расподелба на средствата за подбрување условите за користење на одморот на работниците и службениците;

Решение за правото на упис на свршените ученици од други училишта на вишите комерцијални училишта;

**Решение** за временниот начин на оснивање на органите на непосредното управување со вишите комерцијални училишта;

**Решение** за разрешувањето на досегашниот и именувањето на нов претседател на Изборната комисија на Околијата Неготин;

**Правилник** за траењето и текот на училишната година;

**Правилник** за уписот и школувањето во задолжителните и средните училишта за општо образование и во средните стручни училишта;

**Правилник** за условите под кои лицата под 16 години возраст можат да се занимаваат со спортски риболов;

**Упатство** за заверка на исправите загади употреба во странство за целото подрачје на Околијата Белград;

**Извештај** за резултатот на дополнителниот избор на народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Србија во Изборната околија Пеќска;

**Објава** од Републичката изборна комисија на Народна Република Србија за потврдената кандидатура за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Србија;

**Објава** од Републичката изборна комисија на Народна Република Србија за потврдената кандидатура за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Србија;

**Исправка** на Законот за органите на управата во Народна Република Србија.

#### НАРОДНЕ НОВИНЕ

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 41 од 31 јули 1956 година објавуваат:

**Упатство** за начинот на објавување годишниот извештај на издавачките претпријатија и установи;

**Правилник** за измена и дополнување на Правилникот за риболовот на мала сина риба;

**Правилник** за дополнување на Правилникот за спроведување на Уредбата за издавање на градежните и градежно-занаетчиските работи на изведување преку јавно наддавање;

**IV конкурс** за давање заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд со цел за унапредување на стопанството на стопански неразвиените краишта.

Во бројот 43 од 10 август 1956 година немаат службен дел.

Во бројот 44 од 15 август 1956 година објавуваат:

**Решение** за именување претседател и членови на Комисијата за преглед на филмови;

**Упатство** за измена и дополнување на Упатството за постапката за испраќање осигурените лица на лекување во здравствените установи и за начинот на укажување здравствени услуги на такви лица во здравствените установи.

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

#### НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 15 од 14 јули 1956 година објавува:

**Одлука** за определување републичките органи за вршење правата и должностите според чл. 50 од Законот за државната управа спрема постојните комисији;

**Одлука** за определување републичките органи што вршат утврдени права и должности спрема установите што ги основале републичките органи;

**Одлука** за височината на таксата што приватните сопственици на шумите за сечење во приватните шуми ја плаќаат во околскиот фонд за унапредување на шумарството во 1956 година;

**Одлука** за определување проценот од годишниот износ на данокот на доход кој треба да се наплати за I и III тримесечје на 1956 година;

**Одлука** за доведување и распределба на средствата за подобрување условите за користење одморот на работниците и службениците;

**Одлука** за изисокот на дневниците за службени патувачи и за височината на надоместоците поради олесениот живот од фамилијата на службениците на републичките органи и установи;

**Решение** за Прифатилиште за воспитно глуштените малки деца и младина во Сараево;

**Решение** за оснивање Завод за учење странски јазици;

**Решение** за измени и дополненија на Решението за распоредување положбите што повлекуваат положбен додаток во просветно-научна служба;

**Упатство** за начинот на избирање (лиценцирање) и за работата на комисијата за избирање машини прикладни грла;

**Наредба** за измени и дополненија на Наредбата за испитната комисија за испитите на квалифицирани и висококвалифицирани работници од селско-стопанската струка;

**Наредба** за измени и дополненија на Наредбата за испитната комисија за испитите на квалифицирани и висококвалифицирани работници од градежната струка;

**Решение** за изменување членови на Републичката комисија за физичка култура;

**Состав** на Советот за школоводство на Народна Република Босна и Херцеговина.

Во бројот 16 од 2 август 1956 година објавува:

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет на НР БиХ;

**Уредба** за пренесување работите според републичките прописи во надлежност на републичките органи на управата и на републичките совети;

**Уредба** за определување републичките органи на управата и на републичките совети што ќе ги вршат работите според сојузните прописи што од републичкиот Извршен совет се пренесени на републичките органи;

**Одлука** за именување претседател и членови на одборите и комисиите на Извршниот совет на НР БиХ;

**Одлука** за помилување на осудени лица;

**Наредба** за задолжително превентивно бележење на свињите и живината против чумата;

**Наредба** за обврската за објавување на документите од завршната сметка на стопанските организации;

**Правилник** за надоместокот на патните трошоци за судски излегувања извршени по барање на странката;

**Упатство** за измени и дополненија на Упатството за формата, содржината и начинот на пополнување на исплатните листи и за нивното доставување до органите на социјалното осигурување;

**Решение** за определување театрите во НР БиХ што се сметаат како театри со мал колектив;

**Состав** на Советот за култура на НР БиХ;

**Состав** на Советот за здравје на НР БиХ;

**Состав** на Советот за социјална заштита на НР БиХ;



Извештај на Изборната комисија на НР БиХ за повторните избори за избор на народен пратеник во Соборот на производителите на Народното собрание на НР БиХ во Изборната околина Дрвар;

Обрасци кон Упатството за начинот на одбирање (лиценцирање) и за работата на комисијата за одбирање на машки приплодни грла.

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен лист на НР Македонија“ во бројот 17 од 25 јуни 1956 година објавува:

**Правилник** за извршување Уредбата за оснивање фонд за социјални установи;

**Решение** за прогласување на заштитни риболовни резерви и рибни плодишта на некои риболовни води на територијата на НР Македонија;

**Решение** за одредување кои култури можат да се севат непрочистени од плевени семења.

Во бројот 18 од 30 јуни 1956 година објавува:

**Уредба** за начинот на осигурување дополнителните средства за обезбедување правата на лицата што се наоѓаат времево во работен однос;

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за дневниците и надокнадите на судиите-перотници;

**Одлука** за престанување со работа на укинатите и за отпочнување со работа на новооснованите републички органи на управата;

**Решение** за Средното медицинско училиште за аптекарски помошници во Скопје;

**Решение** за прогласување Болницата за душевни болести во Демир Хисар — Битолска околина за установа со самостојно финансирање;

**Решение** за прогласување Детскиот дом „Александар Ранковиќ“ во Валандово за установа со самостојно финансирање;

**Извештај** на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник во Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ, одржани во Изборната околина Кочанска III.

### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 15 од 31 август 1956 година објавува:

**Решение** за определување положбата на директорот на Заводот за статистика и за назначување помошник на државниот секретар за внатрешни работи на Народна Република Црна Гора;

**Правилник** за жигосување дрво, за издавање пропратници и за контрола на извозот и прометот на дрво;

**Решение** од Изборната комисија на НР Црна Гора за распишување дополнителни избори за изборните околии Никшиќ и Иванград.

Во бројот 16 од 15 август 1956 година објавува:

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет;

**Уредба** за укинување на Научното друштво на Народна Република Црна Гора;

**Уредба** за укинување на Станицата за заштита на растенијата на Народна Република Црна Гора;

**Одлука** за оснивање на Републичкиот фонд за патенти;

**Одлука** за определување максимален опсег на сечата на техничко дрво од дисјари и на огревно

дрво во шуми од општонародниот имот и на максималниот опсег на сечата на дрво во приватни шуми;

**Упатство** за начинот на користење на регресот во електростопанството во 1956 година;

**Решение** за престанок со работата на Домот за воспитување на деца во Доња Ластва;

**Решение** за применобата во натура што се составен дел од платата во нивната парична вредност;

**Решение** за измени и дополненија на Решението за оснивање Биро за уредување на шумите;

**Решение** за измени и дополненија на Решението за оснивање Секција за уредување на порамте

### СОДРЖИНА:

	Страна
532. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата — — — — —	745
533. Уредба за управите за приходи — — — — —	747
534. Уредба за управување со фондовите за работи — — — — —	740
535. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за денокот на промет — — — — —	751
536. Одлука за овластување на одборите на Сојузниот извршен совет да даваат согласност на правилниците и другите акти на сојузните органи на управата и на самостојните установи и организации — — — — —	752
537. Одлука за овластување одделни секретаријати на Сојузниот извршен совет да донесат правилник за свјата внатрешна организација — — — — —	753
538. Одлука за дополнение на Одлуката за ограничување на трошењето и за употреба на средствата од определените фондови во 1956 година — — — — —	753
539. Одлука за употреба на средствата од приносот на промет на жита и производи од жита — — — — —	753
540. Одлука за дополнение на Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници — — — — —	754
541. Одлука за давање премии на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани — — — — —	754
542. Решение за измени и дополненија на Решението за продажните цени на житата и на производи од жита — — — — —	755
543. Наредба за условите под кои издатоците за теренски додатоци на работниците и службениците на стопанските организации се признаваат како материјални трошоци — — — — —	755
544. Упатство за давање кредити за подмирување на трошоците за годишниот одмор во 1956/57 година — — — — —	758
545. Соопштение од Народната банка за повлекување и замена на кованите пари на ДФЈ од 5, 2, 1 и 0.50 динари — — — — —	758